

До

Градоначалник на Општина Ресен

Б А Р А Њ Е

за доделување на средства во вид на еднократна парична
помош и помош во натура

БАРАТЕЛ :

Име и Презиме _____
Адреса и место на живеење _____
ЕМБГ _____
ЛК бр. _____ издаена од _____
Трансакциска сметка _____ што се води
при _____ банка.
Телефон : _____

Со ова мое Барање со обраќам до Градоначалникот на Општина Ресен во рамките на неговите овластувања и можности, да ми додели еднократна парична помош, поради немање финасиски средства. Заради немање на средства и можности, приморан/а сум да го поднесам ова барање, бидејќи средствата што ми служат за егзистенција се навистина минимални и недоволни.

Заради овие причини го поднесувам ова барање и молам истото да се усвои.

СТАТУС НА БАРАТЕЛОТ

1. Вработен
2. Невработен
3. Примател на социјална парична помош
4. Примател на постојана парична помош
5. Друго -----

ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО (Име , презиме и сродност)

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Фотокопија од важечка лична карта
2. Потврда од примена плата во последните три месеци пред поднесување на барањето (или чек од последна пензија)
3. Потврда од АВРМ за невработени лица во семејството (доколку се работи за состојба од социјален ризик поради невработеност)
4. Доказ од управа за јавни приходи на пријавени или остварени приходи (лични и на членовите на потесното семејство), за претходната година
5. Решение од надлежен Центар за социјална работа за видот и степенот на попреченост во менталниот и телесниот развој
6. Фотокопија од трансакциска сметка

КАКО И ВО ЗАВИСНОСТ ОД ПРИЧИНАТА ЗА БАРАЊЕТО:

1. Записник од надлежен орган за претрпена природна непогода (пожар, поплава, земјотрес и др);
2. Медицинска документација за подолготрајно лекување во странство и потреба од медицинска интервенција за член на семејството (конзулјарно мислење од соодветна Клиника за потребата од лекување во странство и решение од Фондот за здравствено осигурување за утврдена партиципација);
3. Медицинска документација за подолго лекување во здравствена установа (од матичен лекар, лекар-специјалист или отпусна листа);
4. Решение од надлежен центар за социјална работа за видот и степенот на попреченост во менталниот и телесниот развој;
5. Решение за престанок на сместување во јавна установа за згрижување на деца без родители или родителска грижа, односно загрижувачко семејство;

Дата на поднесување _____

Потпис на Барателот _____

ИЗЈАВА

Јас _____ од _____
роден/а _____, под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека Барањето за еднократна парична помош го поднесувам поради што средствата што ми служат за мојата егзистенција се навистина минимални и недоволни.

Изјавил,
